


ВЕЖБА 10.



“ПРЕДАДИ ПОНАТАМУ”

ПРОЦЕНЕТО ВРЕМЕ: 45 МИНУТИ

ФОКУС: ЕМПАТИЈА, РАСКАЖУВАЊЕ ПРИКАЗНИ,
КРЕАТИВНОСТ, СПОДЕЛЕНА ОДГОВОРНОСТ



ПОТРЕБНИ МАТЕРИЈАЛИ:

- МАЛИ ПАРЧИЊА ТКАЕНИНА, ЛЕНТИ, КОНЦИ, КОПЧИЊА
- СТАРИ МАИЦИ, ЧОРАПИ ИЛИ ДРУГ МЕК ТЕКСТИЛ
- ИГЛА И КОНЕЦ ИЛИ ЛЕПАК ЗА ТКАЕНИНА
- КАРТОН, ХАРТИЕНИ ЕТИКЕТИ
- ФЛОМАСТЕРИ ИЛИ ПЕНКАЛА
- БЕЗОПАСНИ ИЛИ ШТИПКИ (ПО ЖЕЛБА)



УПАТСТВО:

1. НАПРАВИ МАЛ ДАР ЗА СЕЌАВАЊЕ (25–30 МИНУТИ):

ИСКОРИСТИ ПАРЧИЊА ТКАЕНИНА И ЕДНОСТАВНИ ДЕКОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ДА НАПРАВИШ НЕШТО МАЛО, НО СО ЗНАЧЕЊЕ:

- МИНИ СРЦЕ ИЛИ СВЕЗДА КАКО АПЛИКАЦИЈА
- БРОШ ЗА ЏЕБ
- МАЛО ПЛИШАНО ФИГУРЧЕ ИЛИ ПРИВЕЗОК
- ДЕКОРИРАНА ЕТИКЕТА ИЛИ МИНИ ТОРБИЧКА

💡 НЕ МОРА ДА БИДЕ СОВРШЕНО — ДОВОЛНО Е ДА БИДЕ НАПРАВЕНО СО ГРИЖА И НАМЕРА.



ВЕЖБА 10.

“ПРЕДАДИ ПОНАТАМУ”



2. НАПИШИ КРАТКА ПОРАКА (5 МИНУТИ):
НА ЕТИКЕТА ИЛИ ПАРЧЕ ХАРТИЈА, НАПИШИ ЛИЧНА
ПОРАКА:

- ЖЕЛБА
- СОВЕТ
- ОХРАБРУВАЊЕ
- ИЗЈАВА ЗА ОДРЖЛИВОСТ ИЛИ СПОРА МОДА

3. ПРЕДАДИ ГО ПОНАТАМУ (10 МИНУТИ):
УЧЕСНИЦИТЕ СЛУЧАЈНО ИЛИ НАМЕРНО ГО
ПРЕДАВААТ СВОЕТО КРЕАТИВНО ДЕЛО НА НЕКОЈ
ДРУГ ОД ГРУПАТА.

СЕКОЈ ШТО ЌЕ ДОБИЕ ПОДАРОК, ЈА ЧИТА ПОРАКАТА
НАГЛАС (ДОКОЛКУ МУ Е ПРИЈАТНО) И РАЗМИСЛУВА
ЗА ЧУВСТВОТО ДА СЕ ДОБИЕ НЕШТО РАЧНО
ИЗРАБОТЕНО.



ПРАШАЊА ЗА РЕФЛЕКСИЈА:

- КАКВО БЕШЕ ЧУВСТВОТО ДА СОЗДАДЕШ НЕШТО
ЗА НЕКОЈ ДРУГ?
- ШТО ЗНАЧЕШЕ ЗА ТЕБЕ ДА ДОБИЕШ НЕШТО ШТО
НЕКОЈ ДРУГ ГО ИЗРАБОТИЛ?
- МОЖЕ ЛИ МОДАТА ДА ПРЕНЕСЕ ЕМОЦИИ,
СПОМЕНИ ИЛИ ВНИМАНИЕ?
- КАКО ОВАА АКТИВНОСТ ПОТТИКНУВА
ОДРЖЛИВА МОДА?

